

## Акционен План

### Локална Економија (Вработување, Природни и Демографски Ресурси)

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
Операционализација на стратегија за одржлив развој	Креирање на одржлив развој во Општина Охрид	Разработка на сите области од Стратегијата	Финансирање на локални микропроекти за поттикнување на локален економски развој, модел на јавен повик за финансирање на проекти од областа на лер со локална контрибуција за реализација на проектни активности согласно дефинираните приоритети предвидени со Стратегијата за ЛЕР за 2013	МЗ,МСП,НВО
Поддршка на развојот на МСП и претприемништвото	Намалување на невработеноста	Отварање на нови пазари	Создавање услови со посредство на ЛС за соработка помеѓу бизнисмените Заедничка промоција и маркетинг (заедничко општинско настапување и учество на саеми и други форми на презентација на општината и стопанството во форма на ЈПП)	ЛС, бизнис сектор ЛС,бизнис сектор
			Обуки за подигнување на вештини и знаења	ЛС, невработени, <b>вработени лица</b>
		Зголемување на бројот на странски инвестиции	Зајакнување на соработката со странски компании	ЛС, бизнис сектор
		Подобрување на локалната бизнис клима	Подобрување на состојбата за start up бизниси	ЛС, бизнис сектор
			Анкета на бизнис клима и формирање на база на податоци и мапирање на охридското стопанство	ЛС, бизнис сектор
			Отварање на приватни агенции за вработување	ЛС, бизнис сектор
			Поттикнување на брендирањето во локалната економија	ЛС, бизнис сектор
			Учество во подготовка и реализација на меѓународно проекти	ЛС, бизнис сектор
		Искористување и унапредување на постоечките производни и услужни капацитети како движечки економски фактор	Анализа на можностите ипотенцијалите на постоечки капацитети за реструктурирање и ставање во функција	Бизнис сектор
			Создавање на поволни услови за подобри можности за вработување во прекугранична област со стимулирање на социјална интеграција на невработени и подобрување на нивни квалификации за идно вработување во	Невработени , Агенција за вработување

## Акционен План

### Локална Економија (Вработување, Природни и Демографски Ресурси)

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			регионот на Корча, Охрид и Струга	
	Идентификација на потребите на стопанските субјекти во однос на понудата и побарувачката на пазарот на труд	Подготовка на база на податоци на пазар на труд (берза на труд)	Редовно ажурирање на базата преку постојан контакт со стопанските субјекти и Центарот за вработување	ЛС, Центар за вработување, невработени
Одржлива и оптимална употреба и искористување на природните ресурси и унапредување на сообраќајната, енергетската и комуналната инфраструктура	Искористување и осовременување на постоечки индустриски капацитети	Евиденција на слободни индустриски капацитети	Контакти со потенцијални странски инвеститори	Јавен и бизнис сектор
	Перманентно зајакнување на услужниот и производствен (сектор) кластер	Формирање на бизнис инкубатори и кластери	Подготовка на проектна документација за формирање на бизнис инкубатори	Јавен и бизнис сектор
			Формирање на нова индустриска зона на потегот меѓу влезот на Охрид и с.Лескоец, вклопување на постоечките индустриски капацитети и создавање услови за нови индустриски капацитети во новата индустриска зона .	Бизнис сектор, Странски инвеститори
	ОДРЖЛИВО Максимизирање на употребата и искористување на природните ресурси во интерес на економскиот развој	Можности за стопанисување со природните ресурси на локалната самоуправа	Измена на законските регулативи во корист на единиците на ЛС за стопанисување со природните ресурси	Јавен и бизнис сектор
		Проект: Откупно-дистрибутивен центар за раноградинарски производи во Лакочереј, со ладилник	Објавување локации за изградба на откупно-дистрибутивен центар за земјоделски производи во Лакочереј, со што треба да се подобри пласманот на земјоделските производи во општината и да се овозможи поквалитетна понуда за потрошувачите	ЛС, Бизнис сектор, Индивидуални земјоделци, даватели на услуги и локални производители
		Искористување на можностите за користење на средства од ЕУ фондови, фондови на државните и други агенции и институции	Поттикнување на брендирање на производи и услуги во локалната економија согласно препораките на ЕУ и законската регулатива со Финансирање на локални микропроекти за локално брендирање на производи и услуги	Индивидуални земјоделци, даватели на услуги и локални производители
			Едукативно информативни работилници за можностите од ИПАРД програмата и Агенција за рурален развој	Индивидуални земјоделци

## Акционен План

### Локална Економија (Вработување, Природни и Демографски Ресурси)

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
	Проект: Осовременување и проширување на асортиманот на расадникот за одгледување автохтони растителни декоративни видови	Осовременување и проширување на асортиманот на расадникот за одгледување автохтони растителни декоративни видови што се користат и ќе продолжат да бидат искористувани за потребите на ЈП, за потребите на концесионерите на плажите, урбаните и рурални заедници и други заинтересирани.	План за работа и спроведување со Национален парк „Галичица“, јавните претпријатија, концесионери, урбани заедници, месни заедници и други заинтересирани страни	Национален парк „Галичица“, јавните претпријатија, концесионери, урбани заедници, месни заедници и други заинтересирани страни
	Проект: Донесување програма за локален рурален развој	Со четиригодишната програма ќе се опфати изградба на инфраструктурни објекти, кои ќе придонесуваат за подобрување на условите за живот,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- реконструкција и одржување (чистење) на каналите за наводнување и за обнова на механизацијата кај земјоделците.</li> <li>- Уредување на јавни селски површини,</li> <li>- Донесување на план за автентична рурална архитектура,</li> <li>- План за обнова на улици во рурални средини,</li> <li>- План за обнови рехабилитација на водоводни и електро мрежи,</li> </ul>	Рурални заедници, МЗ, ЛС, здруженија на граѓани
			Финансирање на проекти за помош на занаетчи и со поддршка на проекти и програми поврзани со традиционални занаети	Занаетчи
			Поддршка на проекти и програми во руралните области со кофинансирање на проекти поврзани со инфраструктурни планови, уредување на туристички и излетнички локалитети во рурални области со средства од Агенција за рурален развој	Населението во руралните области
	Максимално и одржливо искористување на туристичкиот потенцијал за развој на локалната економија	Разработка на Стратегија за развој на сите видови на туристичка понуда	Изработка на стратегија за <ul style="list-style-type: none"> <li>- Туристички производ и понуда за</li> <li>- Градски туризам</li> <li>- Културен туризам</li> </ul>	ЛС, бизнис сектор, хотелиери, туристички агенции, даватели на услуги во сите видови на туристичка понуда

## Акционен План

### Локална Економија (Вработување, Природни и Демографски Ресурси)

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Езерски туризам</li> <li>- Алтернативен туризам</li> <li>- Селски туризам</li> <li>- Еко туризам</li> <li>- Спортски туризам</li> </ul>	
	Рационална потрошувачка на енергенсите и користење на алтернативни извори на енергија	Гасификација на регионот	Развој на планови за гасификација	ЛС, бизнис сектор
Поттикнување на партнерства и стимулативни мерки	Креирање на заедничка политика за соработка помеѓу јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор	Подготовка на мерки за креирање на заедничка политика за соработка	Формирање на заедничко координативно тело за поттикнување на партнерства и креирање политика	ЛС, бизнис сектор
	Донесување на акти за стимулативни мерки за поттикнување на локалната економија	Формирање на фондација за поддршка на мали бизниси	Подготовка на проектен предлог за формирање на фондација	ЛС, бизнис сектор
	Воспоставување на спрега помеѓу ЛС и бизнис заедницата, за остварување на финансиски можности и промовирање на заеднички идеи	Формирање на клуб на бизнисмени на ниво на општина	Подготовка на програма за работа и остварување на финансиски можности и промовирање на заеднички идеи <ul style="list-style-type: none"> <li>- Формирање на Општински економски совет за континуиран дијалог меѓу општинската власт и бизнисмените од Општина Охрид</li> </ul>	ЛС, Бизнис секторот и научна фела,
			Изработка на стратегија за јавно приватно партнерство и јавен повик за јавно приватно партнерство за изградба на регионален трговски центар Охрид Сити Мол	ЛС, Бизнис сектор
	Изработка на стратегија за јавно приватно партнерство и јавен повик за јавно приватно партнерство за изградба на регионален трговски центар Охрид Сити Мол	Намалување на невработеноста и поттикнување на трговијата во регионот	Изграден регионален трговски центар Охрид Сити Мол	ЈПП, средства во согласност со проектот
		Интензивирање на улогата на коморите како сервис на стопанските субјекти	Активности за соработка со стопанските комори	ЛС, бизнис сектор, Стопански Комори
		Заеднички настап на	Изготвување на годишен план за настап	ЛС, бизнис сектор

## Акционен План

### Локална Економија (Вработување, Природни и Демографски Ресурси)

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
		саеми и промоции		
	Презентација на саем на целокупната понуда во сегментот на алтернативни форми на туризмот	План за подготовка Финансиски план Инфраструктура Логистика спонзори	Организација на меѓусебни мрежи и асоцијации за соработка и заеднички настап на давателите на туристички услуги	ЛС, даватели на туристички услуги
	Воспоставување на соработка на економски и културен план со дијаспората	Организирање на денови на дијаспората (во текот на летните месеци ) за деловни средби и состаноци со сонародници кои се иселени во странство	Инвестиции во економијата преку добротворни прилози од дијаспората	Иселеници од Општина Охрид
	Рационално искористување на обработливото земјиште	Формирање на општински фонд за поддршка и развој рурални заедници	Подготовка на програма за реализација на активности за формирање на фонд за поддршка и развој рурални заедници	ЛС, бизнис сектор
	- Проект: Воспоставување (отворање) мобилна канцеларија во рамките на локалната самоуправа за давање стручни совети на земјоделците	Обезбедување на неопходни информации за земјоделците, кои ќе им овозможат зголемување на продуктивноста, намалување на трошоците за производство, конкурирање и искористување на домашните и на странските можности за финансирање во рамките на земјоделството, како и навремено препознавање и соочување со потенцијалните ризици и предизвици за производство и за пласман на производи од сферата на земјоделството	- Информации - Брошури - Едукативни работилници, - Семинари, - Посети на земјоделци индивидуалци, комбинати, производители,	ЛС, Земјоделци, производители на храна, агенции за рурален развој...
	Искористување на можностите за локален економски развој преку кандидатскиот статус за влез во ЕУ	Институционално и кадровско зајакнување	Организирање на обуки и тренинзи за подготовка на проектни предлози	ЛС, Бизнис сектор, пазарот на труд

## Акционен План

### Локална Економија (Вработување, Природни и Демографски Ресурси)

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			Воспоставување на партнерски односи со Европски градови и општини од земји членки на ЕУ	ЛС, Бизнис сектор, земји членки на ЕУ
	Искористување на можностите за локален економски развој преку поттикнување на регионалната соработка		Подобрување на стручно образование и обука за вработени во ЛС преку програма за прекугранична соработка со Албанија и Македонија	Општинска администрација во регионот на Македонија и Албанија
			Интензивирање на меѓународна соработка во регионот Охрид Преспа со општини во Р Грција и Р Албанија преку организирање и учество на меѓународни настани, саеми, конференции, билатерални и мултилатерални работни состаноци со претставници на други општини	ЛС регион Охрид Преспа, општини од Р Албанија и Р Грција
			Зголемување на конкурентноста на претпријатијата од југозападен и пелагонискиот регион во Македонија и од регионот Корча во Албанија како и засилување на институционалната инфраструктура и воспоставување на јавно приватен дијалог за подобрување на локалниот економски развој	Претпријатија од туристички сектор од југозападен и пелагониски регион на РМ и од регионот Корча во Албанија
			Поголем економски развој на прекугранична област во југозападен регион во РМ(Струга, Охрид, Зајас, Дебар) и регион на Корча во Р Албанија (Поградец и Корча) со воспоставување на интерактивна комуникација помеѓу претставници на стопанска комора на Албанија и стопанска комора на Северозападна Македонија.	југозападен регион во РМ(Струга, Охрид, Зајас, Дебар) и регион на Корча во Р Албанија (Поградец и Корча)
	Изнаоѓање и имплементирање на методи за намалување на негативните демографски	Подготовка на стратегија за намалување на негативните демографски тенденции	Мобилизирање на заинтересирани страни за подготовка на стратегија	ЛС, бизнис сектор, Социјални Институции, МЗ, МТСП

## Акционен План

### Локална Економија (Вработување, Природни и Демографски Ресурси)

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
	тенденции (зголемување на инвестициите во руралните области, намалување на миграциите село – град, оптимизирање на прирастот на населението во градот преку миграции, зголемување на наталитетот, склучените бракови...)			

## Акционен план Туризам

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
Дефинирање на туристичкиот производ и понуда и нивна промоција	Стандардизација и категоризација на туристичките капацитети	Категоризација и регистрирање во регистарот на вршители на угостителска дејност од мал обем	Процесот е започнат во Март 2007 и е континуиран процес / во тек	Издвачи во приватното сместување и вршители на угостителска дејност од мал обем
			Доследно спроведување на Законот за ТТП (евиденција на гости, наплата на туристичката такса)	Издвачи во приватното сместување и вршители на угостителска дејност од мал обем
			Воведување на Информативен систем за управување со туризмот,	ЛС и СВР Охрид
	Развивање на различни видови на туризам, (езерски, еколошки, ловен, рекреативен, рурален, здравствен..)	Стимулирање и координација на иницијативи насочени кон креација на специјализирани туристички производи, активности и пакети	Формирање база на податоци и мапирање на туристичкото стопанство	Бизнис сектор, населението во регионот
		Идентификување на туристичката понуда , како конкурентна предност, во Охрид-Преспа регионот (Оштини Ресен, Охрид, Битола и ЈЗПР)	Подготовка на акционен план врзоснов на стратегијата за рег. Развој изработена од Центарот за развој на ЈЗПР	Локалните самоуправи во региону, НВО ата, граѓанскиот сектор, туристичките организации
			Изготвување студија за туристичката понуда , како конкурентна предност	Локалните самоуправи во Еврорегионот, НВО ата, граѓанскиот сектор
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Занаетчиски работилници</li> <li>• Стари занаети</li> <li>• Промоција на здравствениот туризам (центар за хемодијализа, кардиологија, wellness,)</li> <li>• Промоција на културно-историско наследство</li> <li>• Понуда и промоција на здрава храна</li> </ul>	Бизнис сектор во областа на туризмот, Хотелско и приватно сместување, Руралните заедници, Локална самоуправа, Приватен и граѓански сектор, рурални заедници, Туроператори и туристички агенции
			Дефинирање и поставување на критериуми за квалитет, (Локална усвоена процедура и контрола)	ЛС
			Планирање на сместувачки објекти на различни локации во општината и нивна понуда на реномирани инвеститори во оваа индустрија,	ЛС
		Дефинирање и селекција на туристички производ и	Програм на креирање на дополнителна понуда:	Бизнис сектор во областа на туризмот, Хотелско и приватно



## Акционен план Туризам

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
		понуда Градски туризам - Културен туризам - Езерски туризам - Алтернативен туризам - Селски туризам - Еко туризам - Спортски туризам	екскурзии, курсеви, кратки патувања со водичи, сафари патеки, престој во дивина... поврзани со сместувачка понуда, храна и др. Обуки и работилници, Финансиска поддршка на мали проекти	сместување, Руралните заедници
			Изработка на програма на конкурентност	Локална самоуправа, приватен и граѓански сектор, рурални заедници, Туроператори и туристички агенции
		Воспоставување на контакти со специјализирани туроператори и патнички агенции во главните постоечки и потенцијални емитивни пазари	Benchmarking и пратење на најдобрите примери во дестинации со ваков вид на инвестиции заради разбирање на целокупниот процес и клучните фактори на успехот	Локална самоуправа, Приватен и граѓански сектор, рурални заедници, Туроператори и туристички агенции
			Обликувањето на овие дополнителни понуди, активности и услуги како и обработката на целните групи и дестинации треба да биде работа на посебна менаџерска група	Локална самоуправа, приватен и граѓански сектор, рурални заедници, Туроператори и туристички агенции
		Унапредување на системот на резервации (booking систем)	Формирање на дигитални бази на податоци во областа на туризмот	Локална самоуправа, туристички агенции
			Интернет (електронски) booking	Локална самоуправа, туристички агенции
		Помош за локалните претприемачи и компании во креацијата на нови туристички производи за специфични пазарни сегменти	Посебни интереси, Авантуристички туризам, Рурални искуства, јавање магариња, коњи, едрење, итинерери, екстремни спортови, манифестации, настани и забавни активности и др. Преку - Обуки, семинари, работилници, проекти за едукација	Локална самоуправа, приватен и граѓански сектор, рурални заедници, Туроператори и туристички агенции
			Формирање на локални риволвинг фондови за вложување во туризмот врз база на економски обем.	Локална самоуправа, приватен и граѓански сектор, рурални заедници, Туроператори и туристички агенции
			Воспоставување на ознаки за квалитет (quality labels): семејно сместување, Wellness/spa, бизнис, сместување за млади, спорт, еко и етно сместување, рурално сместување и др. - Одлуки на ЛС за воведување на ознаки за квалитет кој што би се	ЛС, донатори, инвеститори

## Акционен план Туризам

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			користеле под посебни критериуми	
			Финансиска поддршка за развој на алтернативни активности екскурзии, курсеви, кратки патувања со водичи, сафари патеки, престој во дивина... поврзани со сместувачка понуда, храна...	ЛС, донатори, инвеститори
	Организиран пристап во промоцијата на туризмот	Идентификација и искористување на конкурентните предности на Охрид и Градови во соседните држави со сродни потенцијали за заедничка промоција	Подготовка на Документарен филм со дефинирани предности <ul style="list-style-type: none"> <li>- Регионален пристап</li> <li>- Регионално поврзување</li> </ul>	Локална самоуправа, приватен и граѓански сектор, рурални заедници, Туроператори и туристички агенции, соседни градови
			Заеднички веб портал со Солун Грција со заеднички електронска весник со информации од културни настани во двете држави	Локална самоуправа, Приватен и граѓански сектор, рурални заедници, Туроператори и туристички агенции
		Збогатување на дигиталната и видео презентација	Подготовка на различни тематски туристички ДВД презентациии и промотивни клипови	Локална самоуправа, Приватен и граѓански сектор, рурални заедници, Туроператори и туристички агенции
			Подготовка на заеднички профил со Соседните држави Алб и Грц во скоп на Еврорегионот	Локална самоуправа, Приватен и граѓански сектор, рурални заедници, Туроператори и туристички агенции
		Селекција на саемски промоции	Изготвување на програма за посета на саеми организирани за промоција на специфични форми на туризам и насочени кон привлекување на специфична целна група, заинтересирана за конкурентните предности на регионот	Локална самоуправа, Приватен и граѓански сектор, рурални заедници, Туроператори и туристички агенции
		Формирање на Општинска туристичка асоцијација	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирање на Јавно- приватно тело</li> <li>• Дефинирање на Општинска стратегија за промоција (Организирана и координирана маркетинг стратегија – учество на саеми)</li> </ul>	Локална самоуправа, Приватен и граѓански сектор, рурални заедници, Туроператори и туристички агенции
		Припрема и изработка на современ и квалитетен промотивен материјал	Дефинирање на квалитет, дизајн и квантитет и печатење на промотивен материјал	Локална самоуправа, приватен и граѓански сектор, Туроператори и туристички агенции
			Дефинирање на Целни групи (туристички пазари)	Локална самоуправа, приватен и граѓански сектор, Туроператори и туристички агенции
			Дефинирање на годишни термини и	ЛС

## Акционен план Туризам

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			буџети за сите предвидени активности за промоција	
		Задржување и унапредување на интересот за туристички посети од земјите од југоисточна Европа	Анализа на спецификите на јужноевропските туристички пазари и целни групи	Локална самоуправа, Приватен и граѓански сектор, Туроператори и туристички агенции / експерти од областа
			Активна и динамична промоција и презентација пред странскиот туристички пазар	Локална самоуправа, Приватен и граѓански сектор, Туроператори и туристички агенции
			Отварање на промотивни штандови за континуирана промоција во странство	Локална самоуправа, Приватен и граѓански сектор, Туроператори и туристички агенции
	Медиумска поддршка за позитивните примери, идеи и иницијативи за развој на туризмот	Дефинирање на буџет за финансиска поддршка на медиумски проекти кои промовираат нови идеи и иницијативи за развој на туризмот	Дефинирање на општинските критериуми за финансиска поддршка на промотивни продукции	ЛС, експерти од областа на маркетинг и промоција
			Распишување на јавни повици за предлог продукции	ЛС, експерти за маркетинг
			Избор на најдобри промотивни продукции	ЛС, експерти за маркетинг
			Презентација на продукциите преку регионален фестивал на промотивен туристички филм со проекција на спотовите и кратките филмови	ЛС, експерти за маркетинг, продукциски куќи, туристички работници
Подобрување на квалитетот на постојната и изградба на нова инфраструктура	Подобрување на квалитетот на постојната и изградба на нова инфраструктура	Поддршка на изградба и ревитализација на инфраструктура која не го нарушува природното опкружување во заштитените културни и природни зони	Правилник за Архитекура / инфраструктура која не го нарушува природното опкружување во заштитените културни и природни зони	ЛС, Сектор за урбанизам
			Стимулација на подобро искористување на постоечките сместувачки капацитети	ЛС, приватен сектор
		Модерно градско пристаниште	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Изготвување на потребната документација,</li> <li>- Изведбени работи</li> </ul>	РМ, ЛС, туристи, гости, езерски сообраќај, приватни компании
		Изградба на марина	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Урбанистичко уредување на просторот околу вливот на реката Грашница</li> <li>- Избор на партнер, кој ќе инвестира во изградба на</li> </ul>	ЛС, Приватен сектор

## Акционен план Туризам

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			<p>современа marina за помали пловни објекти.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проектот во постапка ќе го понудиме на заинтересиран инвеститор со цел да се реализира преку моделот на јавно-приватно партнерство.</li> </ul>	
		Изградба на модерен туристички информативен центар	На локацијата во центарот на градот ќе се постави посебен туристички информативен центар со богати содржини неопходни и пожелни за туристите и за посетителите на Охрид.	ЛС, приватен сектор
		Поставување туристичка сигнализација и мапи за позначајни објекти	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Формирање на комисија за евиденција на локалитетите, знаменитостите и други туристички атракции,</li> <li>- Дизајн и решенија за потребната опрема,</li> <li>- Административна постапка за набавка</li> <li>- Изработка на патоказите, инфо таблите и другата опрема,</li> <li>- Инсталација (поставување) на опремата</li> </ul>	ЛС, туристички водичи, Завод за заштита ...
		Поддршка на дизајнирање и имплементација на проекти за развој на програми и содржини за алтернативни туристички содржини	Инфраструктурни објекти за Етно туризам, Еко туризам, планински туризам, посебни интереси.	ЛС, инвеститори, донатори, ЕУ
		Финансиска поддршка на инвестиции за ревитализација и реадаптација на куќи и објекти во традиционална стара градба во сместувачки капацитети	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Финансирање на микропроекти за реновирање на традиционална стара градба во рурални заедници,</li> <li>- Реконструкција и обнова на традиционални јавни објекти во руралните области, (стари селски чешми, бунари, селски домови, музеи)</li> <li>- Поплочување на селските сокаци со природен камен во етво стил</li> </ul>	ЛС, инвеститори, донатори, ЕУ
		Подобрување на туристичката сигнализација во градот, планинските	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Изработка и поставување на Инфо туристички табли,</li> <li>- Патокази,</li> </ul>	ЛС, инвеститори, донатори, ЕУ

## Акционен план Туризам

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
		подрачја и селата		
			Проширување и доизградба на патниот правец Охрид-Св. Наум	ЛС, Централна Власт, инвеститори, донатори, ЕУ
		Обликување на слободните површини и јавниот простор	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Инсталација на современа мрежа за наводнување на сите зелени површини во градот (одржување на зеленилото),</li> <li>- Зазеленување и уредување со клупи и друга опрема на селските јавни површини</li> </ul>	ЛС / ЈП Комуналец / Проаква
	Дефинирање на капацитет за абсорпција, издржливост и квалитет на туристичките капацитети и услуги (carrying capacity analyses)			
	Поволни кредитни линии за стимулирање на приватниот туристички сектор	Гарантен и кредитен револвинг фонд за подигнување на квалитетот во туризмот	Изготвување на програма за формирање на гарантен и кредитен револвинг фонд за подигнување на квалитетот во туризмот	ЛС, бизнис сектор, туристички работници
	Користење на кандидатскиот статус на Р Македонија, за привлекување на инвестиции и користење на ЕУ фондови	Припрема на тим за разработка на проекти за користење на ИПА фондовите (2014– 2020)	<p>Основање на општински институционални, оперативни, човечки капацитети за припрема на квалитетни програми и проекти за ИПА фондовите на ЕУ</p> <p>Формирање на партнерства за настап со заеднички проекти (бизнис, НВО, Општина Охрид)</p> <p>Формирање на партнерства за настап со заеднички проекти со странски партнери</p> <p>Припрема на проекти според ИПА стандардите</p> <p>Оформување на функционални локални и регионални структури за туризам</p> <p>Оформување на модел за следење на реалните актуелности во туризмот</p>	ЛС, Централна Власт, бизнис сектор, туристички работници
				ЛС, бизнис сектор, туристички работници
				ЛС, бизнис сектор, туристички работници
				ЛС, бизнис сектор, туристички работници
				ЛС, бизнис сектор, туристички работници
Брендирање на Охрид како туристичка дестинација	Брендирање на Охрид, (градење на препознатлив идентитет)	Дефинирање на туристичките локалитети за брендирање	<p>Обуки за брендирање</p> <p>Формирање на општинско стручно тело (општина, НВО, стручни лица) за избор и селекција на локалитети</p> <p>Бренд Туристичка дестинација Охрид - Слоган / Опис / Лого/ промотивен штанд</p> <p>Бренд Туристичка дестинација Охридско</p>	ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
				ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
				ЛС, сектор за туризам и ЛЕР

## Акционен план Туризам

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			езеро - Слоган / Опис / Лого	
			Бренд Туристичка дестинација Св. Наум - Слоган / Опис / Лого	ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
			Бренд Туристичка дестинација НП. Галичица - Слоган / Опис / Лого	ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
			Бренд Туристичка дестинација Стар град - Слоган / Опис / Лого	ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
			Бренд Туристичка дестинација Антички, Тврдина, Плаошник - Слоган / Опис / Лого	ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
			Бренд Туристичка дестинација Охридски рурален туризам - Слоган / Опис / Лого	ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
			Бренд Туристичка дестинација Охридско лето - Слоган / Опис / Лого	ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
			Бренд Охридско културно и природно наследство - Слоган / Опис / Лого	ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
			Изготвување на програма за работа	ЛС, бизнис сектор, туристички работници
	Зачувување на статусот на Охрид - град на УНЕСКО	Зачувување на вредностите на културно-историското наследство природните богатства	Разработено во Акционите планови за Култура, културно- историско и природно наследство	ЛС, Завод и Музеј, Културни и туристички работници
			Зачувување и унапредување на културно-историските обележја и нивно искористување во развојот на туризмот	
		Зачувување на природните богатства	Заштита на природната средина и природните ресурси	ЛС, НП Галичица, НВО
			Финансирање на мали проекти за заштита на животната средина, биорезервати и други локалитети, флората и фауната	ЛС, Приватен и граѓански сектор, НП Галичица, ЈП Македонски шуми, еколошки здруженија, локално население, МЗ
Институционално јакнење и развој на човечки ресурси	Искористување на реформите во ЛС и користење на нивните бенефиции за развој на туризмот	Донесување на ефективна локална и регионална стратегија за одржлив развој на туризмот	Вклучување на општинските органи, тела и стручни луѓе во процесот на припрема на националните стратешки и програмски документи за туризам	ЛС, туристички работници, бизнис сектор
			Спроведување на законот за туризам, угостителство и привремен престој на гости	ЛС, туристички работници, бизнис сектор
			Интензивна соработка помеѓу МСП, ЛС, национални и странски институции, агенции и фирми	ЛС, туристички работници, бизнис сектор

## Акционен план Туризам

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			Зголемување на ингеренциите на ЛС, инспекторатот во делот на туризмот,	ЛС
			Организираност и координираност на туристичкиот сектор	ЛС, туристички работници, бизнис сектор
			Доследно и квалитетно спроведување на општинските развојни планови и програми во туризмот	ЛС, туристички работници, бизнис сектор
			Воспоставување на меѓуопштинска и регионална соработка во областа на туризмот	ЛС, туристички работници, бизнис сектор
	Професионализација и профилирање на туристичкиот кадар	Континуирана обука и усовршување на вработените во Секторот за Туризам и ЛЕР	Семинари за ИПА и други фондови	ЛС
			Обуки за разработка на Предлог проекти	ЛС
			Воспоставување на меѓусебни партнерства со странски донатори, инвеститори, консултанти	ЛС, туристички работници, бизнис сектор
	Оформување на модел за следење на реалните актуелности (новитети и трендови) во туризмот	Анализа на светските туристички трендови, цени, потенцијали, целни групи	Припрема на годишни компаративни (споредбени) анализи за охридскиот туризам	ЛС, туристички работници, бизнис сектор
			Оформување на функционални национални и локални структури за туризам	ЛС, туристички работници, бизнис сектор

## Акционен план Инфраструктура и Заштита на Животна Средина (Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
Довршување на канализациона и водоводна инфраструктура и соодветен третман на отпадните и атмосферски води на територијата на општина Охрид според светски стандарди	Довршување на канализационата инфраструктура во општината Охрид, (Велгошти, Лескоец, Косел со Лакочереј, ...Орман, Трпејца, Подмоље, Пештани, Љубаништа, Св. Наум...)	Довршување на канализационата инфраструктура во урбана зона Општина Охрид	Изградба на мрежа за фекална канализација	ЛС , месно население
		Довршување на канализационата инфраструктура во с. Велгошти	Активности врз основа на програмата на одделението за комунален развој на Општина Охрид и ЈП	ЛС , месно население
		Довршување на канализационата инфраструктура во с. Лескоец	Активности врз основа на програмата на одделението за комунален развој на Општина Охрид и ЈП	ЛС , месно население
		Довршување на канализационата инфраструктура во с. Косел со Лакочереј	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Активности врз основа на програмата на одделението за комунален развој на Општина Охрид и ЈП,</li> <li>▪ Проект улична фекална канализација с. Косел со пречистителна станица</li> </ul>	ЛС , месно население
		Довршување на канализационата инфраструктура во с. Орман	Активности врз основа на програмата на одделението за комунален развој на Општина Охрид и ЈП	ЛС , месно население
	Третман на отпадните води на населените места Трпејца со Љубаништа и Св. Наум	Фекална канализација со третман на отпадните води во Трпејца	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Активности врз основа на програмата на одделението за комунален развој на Општина Охрид и ЈП,</li> <li>▪ Проект за улична фекална канализација со пречистителна станица</li> </ul>	ЛС , месно население
		Фекална канализација со третман на отпадните води во Љубаништа	Активности врз основа на програмата на одделението за комунален развој на Општина Охрид и ЈП	ЛС , месно население
		Фекална канализација со третман на отпадните води во Св. Наум	Активности врз основа на програмата на одделението за комунален развој на Општина Охрид и ЈП	ЛС , месно население
	Секундарна атмосферска канализација, во урбаните населени места	Изградба и реконструкција на мрежа за атмосферска канализација и канали	Активности врз основа на програмата на одделението за комунален развој на Општина Охрид	ЛС , месно население
	Покривање на локалните водоводи со организирана служба	Одлуки на Советите на месните заедници	Меѓусебна соработка помеѓу Проаква, Совет на О. Охрид и Советите на МЗ	Проаква, населението во целните Месни заедници



**Акционен план**  
**Инфраструктура и Заштита на Животна Средина**  
**(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)**

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
		Изградба и одржување на системи за водоснабдување.	Активности врз основа на развојната програма на Одделение за Комунален развој и сообраќај.	ЛС. Месно население
	Третман на индустриските отпадни води	Проверка на дозволите на индустриските субјекти согласно законска регулатива	Снимање и проценка на состојбата на терен	Инспекторат за животна средина / Државен – ЛС
	Покриеност на сите населени места со водоснабдителна мрежа со оптимален капацитет	Изградба на водоснабдителна мрежа со оптимален капацитет	Активности согласно програмата на одделението за комунален развој	ЛС Сектор за Урбанизам, Проаква, месно население
Регулација и рехабилитација на сливното подрачје на Охридското Езеро	Регулација и рехабилитација на сливот на Грашница – Даљан (Коселска Река)	Регулација и рехабилитација на сливот на Грашница	Чистење на водотеците	Население од целниот регион, НВО, Училишта, Охридски Комуналец, Општина Охрид, Приватен сектор, Национален Парк, ХБ.Завод
			Намалување на загадување со цврст отпад	Население од целниот регион, НВО, Училишта, Охридски Комуналец, Општина Охрид, Приватен сектор, Национален Парк, ХБ.Завод
			Намалување на загадување со отпадни води	Население од целниот регион, НВО, Училишта, Охридски Комуналец, Општина Охрид, Приватен сектор, Национален Парк, ХБ.Завод
			Намалување на ерозивни процеси	Население од целниот регион, НВО, Училишта, Охридски Комуналец, Општина Охрид, Приватни сектор, Национален Парк, ХБ.Завод, Шумско стопанство
		Регулација и рехабилитација на сливот на Даљан (Коселска Река)	Дислокација на реката Грашница во Даљан (Коселска река)	Општина Охрид, Проаква Охрид, централна власт
			Дислокација на реката Сушица и нејзино припојување во речното корито на р. Коселска	Општина Охрид, Проаква Охрид, централна власт
			Чистење на водотеците	Население од целниот регион, НВО, Училишта, Охридски Комуналец, Општина Охрид, Приватен

**Акционен план**  
**Инфраструктура и Заштита на Животна Средина**  
**(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)**

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
				сектор, Национален Парк, ХБ.Завод, Шумско стопанство
			Намалување на загадување со цврст отпад (елиминирање на депониите во сливот на Коселска река).	Население од целниот регион, НВО, Училишта, Охридски Комуналец, Општина Охрид, Приватен сектор, Шумско стопанство
			Намалување на загадување со отпадни води	Население од целниот регион, НВО, Училишта, Охридски Комуналец, Општина Охрид, Приватен сектор,
	Регулација на природните водотеци, (суводолици)	Регулација на природните водотеци, (суводолици)	Чистење на водотеците, намалување на загадување со цврст отпад	ЛС и МЖСПП, Македонски шуми, НП Галичица
			Регулирање на речно корито на река Вапилица	ЛС и МЖСПП, месно население
			Прочистување на речно корито на Летничка Река	ЛС и МЖСПП, месно население
			Регулација на порој Рача	ЛС и МЖСПП, месно население
			Регулирање на речно корито на Скребатска река	ЛС и МЖСПП, месно население
			Регулирање на речно корито на река Черава	ЛС и МЖСПП, месно население
	Изградба на иригационен систем за наводнување на Охридско поле	Изградба на иригационен систем за наводнување на Охридско поле	Подготовка на идеен проект	ЛС и МЖСПП, Македонски шуми, НП Галичица
	Заштита и ревитализација на природните живеалишта (Студенчишко Блато)	Иницијатива до МЖСПП на ЛС за одредување на степенот на заштита на Студенчишко блато	Проценка на состојбата на остатокот на Студенчишко Блато и преземање мерки за негова ревитализација од страна на МЖСПП	Хидробиолошки, НП Галичица, ЛС, МЖСПП;,,,,;
			Ископ на канали во Студенчишко блато со цел поврзување на блатото со Охридско езеро	Буџет на ЛС и буџет на МЖСПП
			Поставување на пиезометри ( истражни бунари) во Студенчишко блато	Буџет на ЛС и буџет на МЖСПП
	Планирање на управувањето и заштита на водите од загадување во сливното подрачје	Изработка на планови и програми за управување со водите во подсливот на Охридското Езеро	Мониторинг на квалитетот на водите во сливот на Охридско Езеро	ЛС и мултилатерално тело за заштита на сливното подрачје на реката Дрим - Дрини
	Подобрување на пристапот кон	Изработка на катастар на	Прибирање на податоци за создавачи	ЛС и ЈП Охридски Комуналец

## Акционен план Инфраструктура и Заштита на Животна Средина (Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
	податоци за создавачи на сите видови отпад и начин на негово управување	загадувачи	на отпад и начин за негово управување	
	Примена на регионален систем за управување со отпад	Рекултивација на депонија Буково и можност за нејзино вклучување во идниот регионален систем за управување со отпадот како претоварна станица	Изработка на Студија за одлагање и третман на градежен шут на територија на Општина Охрид	ЛС, ЈП Охридски Комуналец, МЖСПП, ЗЕЛС и јавно приватно партнерство
		План за управување со цврст отпад	Изработка на План за управување со цврст отпад	ЛС и ЈП Охридски Комуналец
	Мониторинг на квалитетот на воздухот	Воспоставување на локална мрежа од мерни станици за следење на квалитетот на воздухот	Редовни извештаи по извршениот мониторинг	ЛС
	Намалување на нивоата на бучава	Следење на нивото на бучава со поставување на статички мерачи на бучава во Општина Охрид	Редовни извештаи по извршениот мониторинг	ЛС
	Подигање на јавната свест за заштита на животната средина	Постојана едукација на населението со посебен осврт на најмладата популација за заштита на животната средина	Организирање на трибини, јавни повици, изработка на проекти, медиумски презентации, формирање на еко патроли врз основа на годишната програма на одделението за заштита на животна средина	ЛС
	Соодветно управување и зачувување на биолошката разновидност	Проценка и санација на состојбата на Охридските чинари	Заштита и санација на чинарите во Охрид	ЛС и МЖСПП
		Следење на популацијата на црвеноклуниот лебед и негова заштита со цел одржување на биодиверзитетот	Зачувување на гнездата на лебедите и нивна заштита	ЛС и Хидробиолошки завод
	Одбележување на Светскиот Ден на Водите	Подготвена програма за одбележување	Активности согласно програмата за одбележување	ЛС
Воспоставување механизам за ефикасно управување со	Изработка и донесување на ДУП-ови, и нивно усогласување со	Изработка на урбанистички планови	Изработка и донесување на УП вон населено место за Горица - Исток	ЛС

**Акционен план**  
**Инфраструктура и Заштита на Животна Средина**  
**(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)**

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
инфраструктурата и интегрална заштита и управување со животната средина, светското природно и културно наследство почитувајќи ги законските регулативи и обврските превземени со потпишување на досието со УНЕСКО	ГУП на Општина Охрид			
			ДУП со плански опфат во границите на Старото градско јадро	ЛС
			ДУП за УЗ 1 УБ 1.2, УБ 1.4 и дел од УБ 3.4	ЛС
			ДУП за УЗ 1 дел од УБ 1.1 - опфат 4	ЛС
			ДУП за УЗ 3, УБ 3.1	ЛС
			ДУП за УЗ 3, УБ 3.3	ЛС
			ДУП за УЗ 4 УБ 4.3	ЛС
			ДУП за УЗ 4 УБ 4.4	ЛС
			ДУП за УЗ 4 дел од УБ 4.5 - опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 4, дел од УБ 4.5	ЛС
			ДУП за УЗ 4, УБ 4.6	ЛС
			ДУП за УЗ 5 УБ 5.2	ЛС
			ДУП за УЗ 5 УБ 5.3	ЛС
			ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.1 - опфат 2	ЛС
			ДУП за УЗ 7 дел од УБ 7.2 - опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 7 дел од УБ 7.2 - опфат 2	ЛС
			ДУП за УЗ 8 дел од УБ 8.1 - опфат 3	ЛС
			ДУП за УЗ 9 дел од УБ 9.1 - Опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 9 дел од УБ 9.1 - опфат 2	ЛС
			ДУП за УЗ 9 УБ 9.2	ЛС
			ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.1 - Опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.1 - опфат 2	ЛС
			ДУП за УЗ 11 дел од УБ 11.3 – опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 12 УБ 12.1	ЛС
			ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.2- опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.4 - опфат 2	ЛС
			ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.4 - опфат 3	ЛС
			ДУП за УЗ 9 УБ 9.4 и УЗ 15 дел од УБ 15.5	ЛС
			ДУП за УЗ 14 дел од УБ 14.4 - опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 15, УБ 15.1	ЛС
			ДУП за УЗ 15 УБ 15.7	ЛС
			ДУП за УЗ 16 дел од УБ 16.1	ЛС
			ДУП за УЗ 16 дел од УБ 16.2 – опфат 2	ЛС
			ДУП за УЗ 18 УБ 18.1 и дел од УБ 18.2 -	ЛС

**Акционен план**  
**Инфраструктура и Заштита на Животна Средина**  
**(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)**

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			Чekoштина	
			УП вон населено место Горица Исток	ЛС
			УПВНМ на дел од ТК "Горица" дел од УБ 2.1	ЛС
			УП вон населено место туристички локалитет Св.Стефан - опфат 3	ЛС
			УП вон населено место за Блок 4.3 дел од Туристички комплекс Св.Стефан	ЛС
			УП вон населено место Лагадин и потегот Лагадин - Пештани	ЛС
			УП вон населено место Долно Коњско – опфат 1	ЛС
			Измена на намена на површината на дел од УЗ 9 УБ 9.1	ЛС
			Измена на намена на површината на дел од УЗ 12 дел од УБ 12.2	ЛС
			Измена на намена на површината на дел од УЗ 13 дел од УБ 13.2	ЛС
			Измена на намена на површината на дел од УЗ 17 дел од УБ 17,1	ЛС
			УП за село Пештани	ЛС
			ДУП за УЗ 1 дел од УБ 1.1 - Опфат Табана	ЛС
			ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.2 - Опфат Ривиера	ЛС
			ДУП за УЗ 1, дел од УБ 1.1 – опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 1 дел од УБ 1.1 - опфат 3	ЛС
			Измени и дополнувања на дел од ДУП УБ 1.3 ДЕЛ 2	ЛС
			ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.3 - опфат 2	ЛС
			ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.3 - опфат 3	ЛС
			ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.3 - опфат 4	ЛС
			ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.3 - опфат 5	ЛС
			ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.4 - опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2,5 - опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 4 дел од УБ 4,2 - опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 4 дел од УБ 4,5 - опфат 2	ЛС
			ДУП за УЗ 4 дел од УБ 4,7 - опфат 2	ЛС
			ДУП за УЗ 5 дел од УБ 5.1 - опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 5 дел од УБ 5.4 - опфат 2	ЛС
			ДУП за УЗ 5 дел од УБ 5.4 - опфат 3	ЛС
			ДУП за УЗ 5 дел од УБ 5.4 - опфат 4	ЛС
			ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.1-Опфат Крстџамија	ЛС
			Измени и дополнувања на дел од ДУП за	ЛС

**Акционен план**  
**Инфраструктура и Заштита на Животна Средина**  
**(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)**

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			УЗ 8 УБ 8,3 –модул 1	
			Измени и дополнувања на дел од ДУП за УЗ 8 УБ 8,3 - модул 2	ЛС
			ДУП за УЗ 9 УБ 9.3 и УБ 13 дел од УБ 13.2	ЛС
			ДУП за УЗ 9 дел од УБ 9.1 – опфат 2 – ДЕЛ 1	ЛС
			ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.2 - опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.3 - опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 11 дел од УБ 11.3 - опфат 2	ЛС
			ДУП за УЗ 11 дел од УБ 11.4 - опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 11 дел од УБ 11.4 - опфат 2	ЛС
			ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.2 - опфат 2	ЛС
			ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.2 - опфат 3	ЛС
			ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.2 - опфат 4	ЛС
			ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.3 - опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.4 - опфат 4	ЛС
			ДУП во УЗ 16 дел од УБ 16.1 и УЗ 17 дел од УБ 17.3 - опфат 1	ЛС
			ДУП во УЗ 16 дел од УБ 16.2 - опфат 3	ЛС
			УП вон населено место Горица Север БЛОК 1	ЛС
			УПВНМ – Туристички комплекс "Горица" дел од БЛОК 2.1 – опфат 2	ЛС
			УПВНМ – Туристички комплекс "Горица" дел од БЛОК 2.1 – опфат 3	ЛС
			УП вон населено место Св.Стефан - БЛОК 3	ЛС
			УП вон населено место туристички комплекс Св.Стефан - дел од БЛОК 4.1 – опфат 1	ЛС
			УП вон населено место туристички комплекс Св.Стефан - дел од БЛОК 5.1 – опфат 1	ЛС
			УП вон населено место Долно Коњско дел од БЛОК 6.1 и дел од БЛОК 6.2	ЛС
			УП вон населено место Долно Коњско дел од БЛОК 6.1 – опфат 2	ЛС
			УП вон населено место Лагадин Пештани дел од УБ 1 - опфат 1	ЛС
			УП вон населено место Лагадин Пештани дел од УБ 2 - опфат 1	ЛС
			УП вон населено место Лагадин Пештани БЛОК 3 и дело д БЛОК 4	ЛС
			УП вон населено место Лагадин	ЛС

**Акционен план**  
**Инфраструктура и Заштита на Животна Средина**  
**(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)**

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			Пештани дел од УБ 8 - опфат 1	
			УП вон населено место Лагадин Пештани дел од УБ 9 - опфат 1	ЛС
			УП за село Љубаништа - опфат 1	ЛС
			УП вон населено место бензинска пумпа ПОДМОЉЕ	ЛС
			УП вон населено место Градиште	ЛС
			УПВНМ Долно Лакочереј за викенд населба наместо викано Вишо	ЛС
			ДУП во УЗ 3 дел од УБ 3.2 – опфат 2	ЛС
			ДУП во УЗ 3 дел од УБ 3.3 – опфат 1	ЛС
			ДУП во УЗ 5 дел од УБ 5.4 – опфат 5	ЛС
			ДУП во УЗ 10 дел од УБ 10.2 – опфат 1	ЛС
			ДУП во УЗ 11 дел од УБ 11.2 – опфат 1	ЛС
			ДУП во УЗ 11 дел од УБ 11.5 – опфат 1	ЛС
			Измени и дополнувања на дел од ДУП во УЗ 17 УБ 17.4 – опфат 1– модул 1	ЛС
			Измени и дополнувања на дел од ДУП за УЗ 8 УБ 8.3 –МОДУЛ 3	ЛС
			УПВНМ Лагадин Пештани дел од УБ 1 - опфат 2	ЛС
			УПВНМ Лагадин Пештани дел од УБ 9 - опфат 2	ЛС
			УПВНМ Лагадин - опфат 1	ЛС
			ДУП за УЗ 4 дел од УБ 4.7 - опфат 1 - спорт и рекреација Грашница	ЛС
			ДУП за УЗ 17 УБ 17.1 - Студенчишко блато	ЛС
			ДУП за УЗ 18 дел од УБ18.2 - спорт и рекреација Чекоштина	ЛС
			ДУП за УЗ 15 дел од УБ15.6 – опфат 1 /мало стопанство/	ЛС
			УП вон населено место - комплекс Св. Наум	ЛС
			УПВНМ за туристички локалитет Горица- Св.Стефан-Метропол со пристаниште на кп 2743 и други	ЛС
			Измени на делови од УЗ 1, УЗ 2, УЗ 3, УЗ 4, УЗ 5, УЗ 6, УЗ 7, УЗ 8, УЗ 9, УЗ 10, УЗ 11,УЗ 12, УЗ 13, УЗ 14, УЗ 15, УЗ 16, УЗ 17 и УЗ 18	ЛС
			Локални урбанистички плански документации	ЛС
			Детални урбанистички планови за една парцела	ЛС

**Акционен план**  
**Инфраструктура и Заштита на Животна Средина**  
**(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)**

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			УП вон населено место - просторот меѓу камп Андон Дуков и Болница Св.Еразмо	ЛС
			УП вон населено место - просторот меѓу Даљан и автокамп Андон Дуков	ЛС
			УП вон населено место Чекоштина	ЛС
			УП вон населено место - на потег Горица – Метропол	ЛС
			УП вон населено место Лагадин	ЛС
			УП вон населено место - на потег Лагадин – Пештани	ЛС
			УП за село Долно Лакочереј	ЛС
			УП за село Горно Лакочереј	ЛС
			УП за село Елшани	ЛС
			УП за село Коњско	ЛС
			УП за село Трпејца	ЛС
			УП за село Љубаништа	ЛС
			УП за село Подмоље	ЛС
			УП за село Велгошти	ЛС
			УП за село Лескоец	ЛС
			УП за село Косел	ЛС
			УП за село Вапила	ЛС
			УП за село Велестово	ЛС
			Општ акт за село Орман, Рамне, Велестово, Шипокно, Завој, Куратица, Ливоишта, Опеница, Плаке, Расино, Речица, Свињишта, Сирула, Скребатно	ЛС
	Механизам за интегрирано управување и редовен мониторинг систем	Усвојување на локална регулатива за екологија	Изготвување на Студија заснована врз ЕУ директиви и Досието за УНЕСКО	Носител Сектор ТЛЕР во соработка со Секторот за урбанизам заштита на ж. Средина и ком. Развој, Хидробиолошки Завод, Завод за ЗЗ
		Дефинирање на капацитетот на издржливост (carrying capacity analyses)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прибирање на документација за постоечка состојба</li> <li>• Подготовка на проект за дефинирање на капацитетот на издржливост</li> <li>• Заштита на природно и културно наследство и заштита на ресурсите.</li> </ul>	ЛС, НП Галичица, Хидробиолошки завод, Завод и музеј, МЖСПП
		Примена и почитување на обврските како град заштитен од УНЕСКО	Отварање на Локална Канцеларија на УНЕСКО	ЛС, Завод и музеј



**Акционен план**  
**Инфраструктура и Заштита на Животна Средина**  
**(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)**

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
		Ажурирана електронска база на податоци за природни вредности	Формирање на Електронска база на податоци за природни вредности	ЛС
		Имплементација на ГИС (Географски информативен систем), и МИС систем	Припрема и изработка на проект за имплементација на ГИС и МИС системите во Општина Охрид	ЛС
		Едукација на населението на општина Охрид за подигнување на јавната свест за заштитата на културното и природното наследство	Проектен предлог	ЛС, НП Галичица, Завод и музеј, медиуми, НВО-и
		Одржување на јавна хигиена и градски паркови и зеленило	Одржување на јавна хигиена	ЛС, ЈП Охридски Комуналец
			Одржување на градски паркови и зеленило	ЛС, ЈП Охридски Комуналец
			Изградба на нови и реконструкција на јавни парковски површини( капитални инвестиции)	ЛС, ЈП Охридски Комуналец
		Заштита на животната средина од јонизирачки зрачења	Изготвување на Студија заснована врз ЕУ директиви	ЛС, Бизнис сектор
	Зголемување на бројот на уредени рекреативни и зелени површини во општината во согласност со капацитетот на носивост	Зголемување на бројот на уредени рекреативни површини во општината во согласност со капацитетот на носивост	Изготвување на годишни програми за инвестиции и реализација	ЛС, Бизнис сектор ЈП Охридски Комуналец
		Зголемување на бројот на уредени зелени површини во градот и нивно одржување	Изготвување на годишни програми за инвестиции и реализација	ЛС, Бизнис сектор ЈП Охридски Комуналец
	Заштита на високите класи на земјоделско обработливо земјиште и урбанизација на ниските класи на земјиште	Категоризација на земјоделското земјиште	Заштита на високите класи на земјоделско обработливо земјиште	Сектор Урбанизам во соработка со МЗШВ
			Ажурирање на ДУП'от според категоризација	Сектор Урбанизам во соработка со МЗШВ
Стратегија за управување со цврстиот отпад	Изградба на регионална депонија за цврст отпад	Селекција и третман на цврстиот отпад на целата територија на О Охрид	Поддршка на подготовка и имплементација на проекти за собирање и селектирање на отпад	ЛС, ЈП Комуналец

**Акционен план**  
**Инфраструктура и Заштита на Животна Средина**  
**(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)**

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
		План за управување со цврстиот отпад	Припрема на проектна документација	ЈП Комуналец во соработка со Сектор за Урбанизам
		Отстранување на дивите депонии на целата територија на општината	Припрема на проектна документација	ЈП Комуналец во соработка со Сектор за Урбанизам
		Санација и дислокација на депонијата Буково	Припрема на проектна документација	ЈП Комуналец во соработка со Сектор за Урбанизам
		Селекција и третман на опасен отпад	Припрема на проектна документација	ЈП Комуналец во соработка со Сектор за Урбанизам
		Воведување на комуналните услуги на целата територија на општина Охрид	Изработка на програми за сите населени места во општината	ЈП Комуналец во соработка со Сектор за Урбанизам
Доизградба и осовременување на сообраќајната инфраструктура	Доизградба и осовременување на патната инфраструктура	Изведба и реконструкција на локални патишта и улици	Согласно развојните програми на Секторот за Урбанизам и одделението за комунален развој	ЛС, месно население
		Заштита и одржување на локалните патишта и улици и регулирање на сообраќај	Согласно развојните програми на Секторот за Урбанизам и одделението за комунален развој	ЛС, месно население
		Санација и изградба на инфраструктура	Изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти	ЛС, месно население
			Регулирање на имотно-правни односи и исплаќање надоместок за експропријација на земјиште	ЛС, месно население
			Асфалтирање на улици	ЛС, месно население
			Тампонирање на улици	ЛС, месно население
			Изградба на кружни раскрсници, формирање на нови раскрсници, изведба на паркинг места	ЛС, месно население
			Поплочување на тротоари и улици	ЛС, месно население
			Поставување на улични рабници	ЛС, месно население
			Верикална сообраќајна сигнализација	ЛС, месно население
			Хоризонтална сообраќајна сигнализација	ЛС, месно население
			Забавувачи на сообраќај и заштитни огради	ЛС, месно население
			Проект за лица со посебни потреби	ЛС, лица со посебни потреби
			Санација на потпорни ѕидови во страриот дел на градот	Сектор Урбанизам (одделение за комунален развој и сообраќај)
		Осовременување на системот на улично	Согласно развојните програми на Секторот за Урбанизам и одделението	ЛС, месно население

**Акционен план**  
**Инфраструктура и Заштита на Животна Средина**  
**(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)**

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
		осветлување, улици и градски влезови	за комунален развој	
		<b>Експлоатација на мрежи за јавно осветлување</b> Електрична енергија за јавно осветлување Одржување на мрежата за јавно осветлување	Активности согласно развојна програма на одделение за Комунален Развој.	ЛС, Месно Население
		Изградба на јавно осветлување	Согласно развојните програми на Секторот за Урбанизам и одделението за комунален развој	ЛС, месно население
		Одржување и реконструкција на мрежата за јавно осветлување	Согласно развојните програми на Секторот за Урбанизам и одделението за комунален развој	ЛС, месно население
		Приклучок на објекти во нисконапонска мрежа	Согласно развојните програми на Секторот за Урбанизам и одделението за комунален развој	ЛС, месно население
	Доизградба и осовременување на туристичка инфраструктура	Изградба и поставување на два информативни туристички пунктови на влезовите од градот	Согласно развојните програми на Секторот за Урбанизам и одделението за комунален развој	ЛС, туристичка
	Довршување на транспортниот центар	Програма за реализација	Согласно развојните програми на ЛС, Одделението за комунален развој	ЛС, бизнис сектор
	Покривање на Охрид со железничка мрежа	Припрема на Регионален проект за железничкиот крак Кичево - Кафасан	Подготовка на физибилити студија за железничкиот крак Кичево - Кафасан	Југозападен плански регион, биро за регионален развој
	Изградба на градска marina	Донесување на неопходни правни одлуки	Изработка на нацрт документација	ЛС, Совет на ЛС, надлежни Министерства
	Воспоставување на меѓународна бродска линија Охрид- Поградец			ЛС, Совет на ЛС, надлежни Министерства
Користење на алтернативни обновливи извори на енергија и изградба на ситем за централно затоплување на градот	Изградба на ситем за централно затоплување на градот Охрид	Изработка на Физибилити студија	Подготовка на физибилити студија и собирање на потребна документација	ЛС, Сектор Урбанизам (одделение за комунален развој, ), бизнис сектор,
	Користење на алтернативни обновливи извори на енергија	Изградба на енергетски објекти за производство на	Изработка на физибилити студија	ЛС, бизнис сектор

**Акционен план**  
**Инфраструктура и Заштита на Животна Средина**  
**(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)**

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
		електрична енергија од обновливи извори		

**Акционен план**  
**Локална Самоуправа, Централна Власт и Јавни Претпријатија**

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
Развој на управувачки и информативен систем , подобрување на просторната, кадровската и техничката опременост, како и подобрување на интерната комуникација и координација во Локалната Самоуправа	Подобрување на квалитетот на услугите на ЛС и ЈП	Развој на информатичка технологија и едношалтерски систем	Обука за поефикасно едношалтерско работење и побрзо решавање на предметите на граѓаните	ЛС
		Воспоставување на мрежен информативен систем (интранет)	Набавка на хардвер и софтвер	ЛС
			Обука за интерна електронска . комуникација и помеѓу функционалните делови на Локалната Самоуправа	ЛС
			Обука за тимска работа и меѓусебно подобрување на комуникацијата и координацијата	ЛС
			Дефинирање и воспоставување на административна процедура за интерна електронска комуникација	Градоначалник, Секретар на Општина Охрид
	Доизградба на соодветни простории за потребите на ЛС	Анализа на постоечката состојба	Адаптација на постоечките и изградба на нови простории за потребите на Локалната Самоуправа	Градоначалник, Секретар на Општина Охрид, Сектор за Урбанизам
	Соодветна кадровска екипираност и едукација на администрацијата во ЛС и ЈП	Анализа за потребите од кадровска доекипираност во ЛС	Континуирана обука на вработените од Локалната Самоуправа како право и обврска на администрацијата во насока на развој на човачките ресурси,поефикасно работење на ЛС со крајна цел пружање на квалитетни услуги на граѓаните	ЛС
	Подобрување на условите за привлекување на заинтересирани донатори и инвеститори	Систем на континуирано планирање и стратегија за одржлив развој	Припрема и изработка на проекти, студии	Сектори и одделенија во ЛС
			Активна комуникациска политика со нац. и меѓународни институции, донатори	Сектори и одделенија во ЛС
			Изработка на Акционен План за ИПА Фондови	Сектори и одделенија во ЛС

**Акционен план**  
**Локална Самоуправа, Централна Власт и Јавни Претпријатија**

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
	Подобрување на ефикасноста во работењето на општинската администрација преку воведување на меѓународен систем за квалитет	Воведување на меѓународен систем за квалитет	Воведување и сертификација на систем за управување со квалитет по меѓународниот стандард ISO 9001: 2000 во локалната самоуправа на Општина Охрид.	Општинска администрација
Развој на процесот на демократизација на релација ЛС – граѓани – централна власт и забрзување на децентрализацијата	Навремено и вистинито информирање на јавноста за активностите на ЛС	Воведување на методологии за внатрешна и надворешна комуникација	Внатрешна и надворешна комуникација	ЛС, МЗ, Граѓани, Медиуми, НВО-и
		Едукација на граѓаните во врска со взаемните права и обврски на релација ЛС – граѓани	Јавна кампања, трибини,	ЛС, МЗ, Граѓани, Медиуми, НВО-и
			Поинтензивна и поефикасна соработка со Урбаните и Месните Заедници	ЛС, МЗ
			Непосредни средби со граѓаните	ЛС, Граѓани
	Забрзување и имплементацијата на процесот на децентрализација	Подобрување на соработката со институциите од централната власт	Искористување на можностите од фискалната децентрализација	ЛС
	Унапредување на јавната безбедност	Дефинирање на модел за меѓусебна соработка помеѓу СВР Охрид и ЛС	Перманентна комуникација, соработка и информирање согласно законската регулатива и надлежности	ЛС, СВР Охрид,
		Подобрување на работењето на противпожарната единица	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кадровско и техничко доекипирање</li> <li>• Дислоцирање на противпожарната единица на соодветна локација</li> </ul>	ЛС
		Формирање на доброволни противпожарни друштва	Обука и опремување на друштвата во МЗ	ЛС, МЗ, Граѓани

## Акционен план Граѓански сектор, НВО

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
Организирање, координирање, профилирање и зајакнување на капацитетот на НВО, граѓанскиот сектор и медиумите според релевантни критериуми	Подобрување на квалитативното и квантитативното ниво на НВО	Перманентна професионализација на кадрите и ставање во (активна) функција на што поголем број на постоечки НВО-и	Организација на Обуки / работилници, семинари	НВО, авторитети, стручни лица, заинтересирани граѓани,
			Медиумска кампања за активно вклучување на стручни кадри во активностите на НВО	НВО, авторитети, стручни лица, заинтересирани граѓани,
			Перманентно информирање за актуелните можностите за вклучување во проекти	НВО, авторитети, стручни лица, заинтересирани граѓани,
		Профилирање на НВО	Формирање и редовно ажурирање на база на податоци за НВО	Локална Самоуправа
			Годишен саем на НВО	НВО, авторитети, стручни лица, заинтересирани граѓани,
			Издавање на годишен “Билтен за НВО“	НВО, авторитети, стручни лица, заинтересирани граѓани,
		Подобрување на техничките услови на НВО	Користење на можности од потенцијални донатори	НВО, ЛС
			Реконструкција и санација на објекти во функција на НВО	ЛС
			Трансфер на средства кон невладини организации и здруженија, а по претходно одобрени проекти во текот на 2009 год.	ЛС
	Координација и меѓусебна соработка на НВО	Отварање на НВО Центар	Изработка на проект за формирање на НВО Центар	НВО, ЛС, авторитети, стручни лица, заинтересирани граѓани,
		Оформување на модели за решавање на тековните проблеми на НВО (финансиски, просторни...)	Изготвување на заедничка програма за НВО	НВО
Зголемување на транспарентноста и соработката на јавниот, бизнис и граѓанскиот сектор	Зголемување на транспарентноста и соработката на јавниот, бизнис и граѓанскиот сектор	Транспарентно и отворено работење на НВО	Изработка на заеднички веб портал за отворено и редовно информирање	НВО, авторитети, стручни лица, заинтересирани граѓани, потенцијални донатори,
		Подобрување на соработката НВО секторот со бизнис секторот	Одредување на претставник на НВО за соработка со бизнис секторот	НВО од Охрид и бизнис сектор
			Развивање и припрема на заеднички/партнерски предлог проекти и партнерско аплицирање	НВО од Охрид и бизнис сектор

**Акционен план  
Граѓански сектор, НВО**

<b>Приоритет</b>	<b>Стратешка цел</b>	<b>Задачи</b>	<b>Активности</b>	<b>Целна Група</b>
	Поттикнување на граѓанските иницијативи	Вклучување на интелектуалниот потенцијал во јавниот живот	Организација на јавни трибини, форуми и собири на граѓани	Граѓански и јавен сектор
			Перманентно информирање за актуелните можностите за вклучување во проекти	Граѓански и јавен сектор



## Акционен план Медиуми

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
Организирање, координирање, профилирање и зајакнување на капацитетот на медиумите според релевантни критериуми	Подобрување на покриеноста на општината со електронски и печатени медиуми	Подобрување на покриеноста на општината со електронски медиуми	Покривање на целата територија од општината со квалитетен РТВ сигнал од локалните медиуми	Медиуми, Бизнис сектор
			Профилирање на програмската шема на локалните медиуми и отвореност кон надворешни соработници	Медиуми
			Емитирање на вестите преку интернет	Медиуми и граѓани
			Поголем број на емисии, патеписи и документарни програми со локални содржини,	Медиуми, граѓани, Месни заедници, Урбани заедници
		Збогатување на покриеноста на општината со печатени медиуми	Основање на информативен неделник, а во туристичката сезона дневен локален весник / информатор, како пополнување на медиумската празнина	Јавен, бизнис и граѓански сектор
			Основање на регионален весник / Меѓуграничен весник	Јавен, бизнис и граѓански сектор
		Слобода на говор на новинарите	Воведување на отворени програми за разнородни ставови и идеи од разни граѓански или социјални слоеви	Јавен, бизнис и граѓански сектор
		Подобрување на социјална и материјална состојба на новинарите	Почитување на законските одредби за работни односи	Новинари, медиумски соработници
Зголемување на транспарентноста и соработката на јавниот, бизнис и граѓанскиот сектор.	Формирање на медија центар и новинарски клуб	Формирање на медија центар	Подготовка на проект за формирање и одржливо функционирање на “Медија центар“	Новинари, медиумски соработници, медиуми, ЛС, бизнис сектор
			Припрема на програма за работа на “Медија центар“	Новинари, медиумски соработници, медиуми, ЛС
		Формирање на новинарски клуб	Регистрирање на “новинарски клуб“	Новинари, медиумски соработници, медиуми, ЛС
			Припрема на програма за работа на новинарскиот клуб	Новинари, медиумски соработници, медиуми, ЛС
	Афирмација на Охрид со сите негови вредности преку вести и информации на странски јазици за различни целни групи на туристи и посетителите на градот	Подготовка на програма за афирмација и промоција, во согласност со усвоената Визија за развој на општина Охрид за различни целни групи на туристи	Информативна програма за подигнување на свеста на локалното население за културното и природното наследство	Локално население, Туристичка индустрија, потенцијални туристи, медиуми, Општина Охрид
			Информативна програма за афирмација и промоција на Културното наследство	Локално население, Туристичка индустрија, потенцијални туристи, медиуми, Општина Охрид

## Акционен план Медиуми

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			Информативна програма за афирмација и промоција на Природното наследство	Локално население, Туристичка индустрија, потенцијални туристи, медиуми, Општина Охрид
			Информативна програма за непосредно информирање на посетителите за тековните и актуелните настани	Локално население, Туристичка индустрија, туристи кои престојуваат во Охрид, медиуми, Општина Охрид
	Воведување на ефикасни и функционални механизми за комуникација и информирање	Формирање на служби за односи со јавност	Обуки за односи со јавност	Јавен, бизнис и граѓански сектор
	Дефинирање на буџетски средства од ЛС за поддршка на граѓанскиот сектор, медиумите и НВО секторот за афирмација на локалната заедница	Имплементација на Акционите планови и планот за следење и оценување	Организирање на јавна трибина за дефинирање на буџетски средства за имплементација на Акционите планови и планот за следење и оценување	Локална самоуправа

## Акционен план Образование

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
<b>1. Подобрување на инфраструктурна и техничка опременост</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Подобрување на инфраструктурна и техничка опременост</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Подобрување на инфраструктурата</li> </ul>	Реконструкција и обновување на постојни образовни објекти и воедување на општински информатички систем	
			Реконструкција на кровен покривач и прозори во ОЕМУЦ “Св.Наум Охридски“	ЛС,ОЕМУЦ,МОН
			Реконструкција на кровен покривач во ОУ “Григор Прличев“	ЛС,ОУ,МОН
			Реконструкција на кровен покривач и прозори на ОУ “Св.Наум Охридски “ с.Пештани	ЛС,ОУ,МОН
			Реконструкција на кровен покривач и санитарни јазли во ОУ “Кочо Рацин “	ЛС,ОУ,МОН
			Реконструкција на санитарни јазли на ОУ“Братство Единство“	ЛС,ОУ,МОН
			Реконструкција на училишна зграда во с.Ливоишта	ЛС
			Реконструкција на ОУ “Живко Чинго“	ЛС,ОУ,МОН
			Изградба на училишни спортски сали во СОУ“Св.Наум Охридски“, ОУ “Кочо Рацин“, ОУ “Ванчо Николески“	ЛС,ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ,МОН,
			Подобрување на комуникацијата и координацијата во образованието	Воведување на општински информатички систем
<b>2. Профилиран образовен кадар со подобрување на образовните стандарди</b>	Овозможување на услови за задржување на високо образовен кадар во Охрид	Изготвување на програма за работно ангажирање на високо образовен кадар во Охрид	Отварање на работни места според образовниот профил	ЛС, бизнис сектор
		Работа со посебно талентирани и надарени деца	Реализација на проект за работа со талентирани ученици за сите ОУ	ЛС, НВО
<b>3. Адаптација на воспитно-образовниот систем кон потребите на локалната заедница</b>	Прилагодување на воспитно-образовниот систем кон потребите на локалната заедница	Лобирање за промена на образовната методологија	Организирање на трибини, семинари, јавни настапи	ЛС, НВО
		Промена на наставно-образовната програма во насока на соодветствување со потребите на локалната заедница	Воведување на експериментални - пилот проекти	ЛС, НВО

		Реализација на проектот за целодневен престој за сите ОУ	Обезбедување просторни услови и ангажирање на кадар за реализација на проектот	ЛС, НВО
		Воведување двосменско работење на детските градинки	Обезбедување просторни услови и ангажирање на кадар за реализација на проектот	ЛС
		Училишно-родителска соработка	Организирање работилници и трибини	ЛС, НВО
	Отварање на средно музичко-балетско училиште.	Обезбедување на потребна документација и услови за отворање на училиште	Изработка на елаборат за средно училиште	ЛС, МОН, Влада на РМ,
	Активно вклучување на локалната самоуправа во соработката - образовни институции - НВО сектор,	Подготовка на заедничка програма на образовните институции и НВО секторот	Организирање на специфични обуки, тренинзи, курсеви за доедукација и специјализација соодветно на потребите на локалната заедница	ЛС, НВО
<b>4. Развој на Охрид како светски универзитетски центар</b>	Развој на Охрид како светски универзитетски центар (С.У.Ц.)	Подготовка на физибилити студија за развој на Охрид како С.У.Ц	Подготовка на Елаборат за потребата од изготвување физибилити.студија	ЛС, образовни институции
<b>5.</b>			Лобирање	
			Изработка на физибилити студија за развој на Охрид како С.У.Ц	ЛС, образовни институции
		Создавање поволни услови за поттикнување на развојот на Охрид како С.У.Ц.	Промоција на идејата	ЛС, образовни институции
			Меѓународна размена на стручен наставен кадар	ЛС, образовни институции
			Адаптација на постоечки објекти	ЛС, образовни институции
			Организација на меѓународни студентски кампови	ЛС, образовни институции
		Изградба на центар за словенска култура-писменост	Изготвување на програма-проект	ЛС, образовни институции
		Изградба на современ студентски и училишен кампус	Сместување на повеќе образовни институции на едно место	ЛС, ЈПП
		Реконструкција на студентски дом "Никола Карев"	Овозможување на пристоен живот на студентите во студентскиот дом	Буџет на РМ

## Акционен план Социјална Политика

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
Подигање на капацитетот на Центарот за социјални грижи (кадровски, просторно, технички)	Создавање на услови за квалитетни услуги на лицата кои што се наоѓаат во положба на социјален ризик	Подигнување на кадровскиот капацитет на ЦСР	Зајакнување на кадровската екипираност ЦСР	ЦСР
		Подобрување на просторните услови на ЦСР	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дислокација на одделението за материјални давања од класичната социјална заштита</li> <li>Обезбедување на простор за сместување на одделението за материјални давања</li> </ul>	ЦСР
		Подобрување на техничка опременост на ЦСР	Обезбедување на технички средства за одделението за материјални давања	ЦСР
Припрема на одржлива стратегија за социјална заштита на ниво на општина	Припрема на одржлива стратегија за социјална заштита на ниво на општина	Создавање институционална рамка на ниво на ЛС за креирање на политика во социјалната сфера	<ul style="list-style-type: none"> <li>Формирање на координативно тело за социјална политика</li> <li>Припрема на одржлива стратегија за социјална заштита</li> <li>Операционализација на стратегијата</li> </ul>	ЦСР, ЛС
	Подобрување на економско-социјалната положба на граѓаните	Реализација на програмите за активни мерки на Центарот за вработување	Имплементација на стратегијата на активните мерки за вработување на Центарот за Вработување	Центар за Вработување
		Активности за подигнување на свеста за активно ангажирање за вработување на категориите на невработени граѓани	<ul style="list-style-type: none"> <li>Јавна кампања</li> <li>Организирање на работилници и трибини за подигнување на јавна свест</li> <li>Советување за лично ангажирање на невработените при барањето на работа</li> </ul>	Центар за Вработување, ЦСР
	Намалување на бројот на корисници на социјална помош	Создавање на програми за економско зајакнување	<ul style="list-style-type: none"> <li>Занаетчиски обуки</li> <li>Преквалификации и доквалификации</li> <li>Компютери и странски јазици</li> <li>Помош при вработување</li> <li>Работно ангажирање во јавни работи со надоместок</li> </ul>	ЛС, Центар за Вработување
	Задоволување на основни егзистенцијални потреби	Давање на материјална поткрепа	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дефинирање на критериуми за остварување на помош на ниво на ЛС</li> <li>Креирање на општински програми за материјална поткрепа</li> <li>Вклучување во системот за остварување на парична помош</li> <li>Размена на податоци и искуства</li> <li></li> </ul>	ЛС, Центар за Вработување

## Акционен план Социјална Политика

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
	Намалување на бројот на корисници на дрога	Превентивни Програми наменети за младите за усвојување на младите животни стилови	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Едукација за последиците од дрога</li> <li>• Реализација на програмата на координативното тело за превенција од болести на зависност</li> <li>• Формирање на стручно координативно тело</li> <li>• Размена на податоци и искуства</li> </ul>	ЦСР, ЛС, Училишта, Медицински Установи
		Унапредување на функцијата на Дневниот Центар за корисници на дроги	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Креативни работилници</li> <li>• Копаничарски работилници (простор, опрема)</li> <li>• Работилница за сито печат</li> <li>• Атеље за сликање (простор и опрема)</li> <li>• Работилница за моделирање со глина и кит</li> <li>• Авто перална (опрема и простор)</li> </ul>	ЦСР, ЛС
	Превентивна програма наменета за младите за усвојување на здрави животни стилови	- Зголемување на информираноста и стипендирање на млади кои припаѓаат во социјално загрозуени семејства	- Работилници, трибини, групни и - индивидуални средби, курсеви и програми	Средни и Основни училишта, ЦСР, МВР, ЛС, Агенција за вработување, ЦСР
	Подобрување на здравствената и социјалната состојба на различни социјални категории на граѓани	Зголемување на информираноста за специјализираните здравствени услуги	Јавни кампањи	ЦСР, ЛС, Центар за Вработување, НВО
		Сензитивизација – разбирање на потребите на семејствата и лицата со психофизички недостаток	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изготвување на програма</li> <li>• Јавни настапи, трибини</li> <li>• Наградни конкурси</li> <li>• Музички концерти и др.</li> </ul>	ЦСР, ЛС, Центар за Вработување, НВО
		Спречување на семејно насилство	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Препознавање, пријавување, спречување и санкционирање на насилството во семејството</li> <li>• Унапредување на работата со жртви на насилство на тимот, и едукација за сексуална злоупотреба и психосоцијални интервенции</li> <li>• Унапредување на соработката со СОС линијата</li> <li>• Подобрување на условите во Шелтерот</li> <li>• Практицирање на програма за превентива од семејно насилство (работилница со ученици, јавна</li> </ul>	ЦСР, ЛС, Медицински установи

## Акционен план Социјална Политика

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			кампања)	
		Материјална и психо-социјална помош на малолетни лица со општествено неприфатливо поведење (деца на улица, воспитно запуштени, сторители на кривични дела, деца без родители и родителска грижа)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Доделување бесплатни учебници и учебни помагала</li> <li>• Облека</li> <li>• Материјални средства</li> <li>• Еднократна парична помош</li> <li>• Субвенции за комунални трошоци(за социјално загрозуени лица)</li> </ul>	НВО, ЛС, ЦСР
		Работа со деца со општествено неприфатливо поведење со цел спречување на асоцијални појави и навики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Работа со родители</li> <li>• Советување на поединци парови</li> <li>• Советувалишна работа( системски семеен пристап)</li> <li>• Работа со деца</li> <li>• Советувалишен метод ( Системски семеен пристап)</li> </ul>	ЦСР, ЛС
		Форми и мерки на заштита на создавање на квалитетни личности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сметување во семејства</li> <li>• Сместување во установи</li> <li>• Сместување под старателство</li> <li>• Спроведување воспитни мерки</li> </ul>	
		Надминување на неповолни услови на семејствата со пореметени односи и еднородителски семејства со цел понормално задоволување на основните развојни потреби	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Работа на партнерски односи</li> <li>• Индивидуална работа</li> <li>• Работа со двата партнера</li> <li>• Стекнување увид во проблемот</li> <li>• Сваќање на развојните потреби на децата</li> <li>• Создавање поволна емоционална средина</li> <li>• Субвенции за комунални трошоци(за социјално загрозуени лица)</li> </ul>	ЛС, Агенција за вработување, ЦСР
		Проект -Бесплатни курсеви за учење англиски и германски јазик	Одржување на курсеви по германски и англиски јазик	Лица со посебни потреби, социјално загрозуени и деца од предучилишна возраст
		Проект - Формирање на советодавен пункт при фработување	Формирање на општински советодавен пункт	Социјално ранливи категории
		Едукација на населението за одговорно родителство-Формирање на школа за родители	Програми за едукација Обезбедување на стручни кадри Реализирање на програмата	Локално население, родители
		Реинтеграција во социјална средина на возрасни лица со општествено	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обезбедување на простор</li> <li>• Формирање на тим</li> <li>• Програма за работа</li> </ul>	ЦСР, ЛС

## Акционен план Социјална Политика

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
		неприфатливо однесување		
		Центар за привремено згрижување на бездомни лица	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обезбедување простор</li> <li>• Обезбедување стручни лица</li> <li>• Програма за работа</li> <li>• Исхрана и хигиена</li> <li>• Советодавни услуги</li> <li>• Бесплатна правна помош</li> <li>• Културно-забавни активности</li> </ul>	ЦСР, ЛС
		Превенција од рецидивизам – клуб на лекувани алкохоличари	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обезбедување простор</li> <li>• Формирање тим</li> <li>• Изготвување на програма за работа</li> <li>• Одредување лица за работа</li> </ul>	ЦСР, ЛС
		Полесно остварување на правата на лицата во положба на социјален ризик	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ВЕБ страна</li> <li>• Брошури</li> <li>• Соопштенија</li> <li>• Јавна кампања</li> </ul>	ЦСР, ЛС, НВО
	Осовременување и искористување на постоечките капацитети	Подобрување на условите за згрижување и рехабилитација на лица со посебни потреби	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натомшно функционирање на постоечките и формирање на нов Дневен центар</li> <li>• Обезбедување простор за Групен Дом</li> <li>• Ангажирање стручни лица за функционирање на ГД и ДЦ</li> <li>• Опременување со инвентар</li> <li>• Програма за работа на ГП и ДЦ</li> </ul>	ЦСР, ЛС
	Згрижување на стари и изнемоштени лица	Дневен центар за стари лица	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обезбедување простор</li> <li>• Обезбедување кадри – волонтери</li> <li>• Програма за работа</li> <li>• Исхрана и хигиена</li> <li>• Работни активности</li> <li>• Културно забавни активности</li> <li>• Реализација на проект за Центар за стари и изнемоштени лица</li> </ul>	ЦСР, ЛС
		Центар за давање помош во домашни услови	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обука на волонтери</li> <li>• Идентификување на стари лица кои имаат потреба од помош</li> <li>• Програми за работа</li> <li>• Услуги во вид на исхрана</li> <li>• Услуги во вид на лична хигиена</li> <li>•</li> </ul>	ЦСР, ЛС, НВО
	Искористување на можностите за користење на инвестиции и донации	Дом за стари лица	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обезбедување простор</li> <li>• Обезбедување на опрема</li> <li>• Програма за работа</li> </ul>	ЦСР, ЛС



## Акционен план Социјална Политика

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Избор на кадар</li> <li>Здравствени услуги</li> <li>Исхрана и хигиена</li> </ul>	
		Материјална поткрепа на семејствата кои имаат лице со посебни потреби	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обезбедување помош</li> <li>Обезбедување ЕПП</li> <li>Помош во натура</li> <li>Обезбедување храна</li> </ul>	ЦСР, ЛС
		Проект- Пристапни рампи-право на секое лице со инвалидност	-Поставување на пристапни рампи во јавни институции	Лица со инвалидитет
	Активна институционална поддршка на лицата со посебни потреби	Подобрување на инфраструктурата за лица со посебни потреби, (обезбедување пристап до јавни и други установи)	Изградба на пристапни рампи до јавни објекти Изградба на пристапни рампи за движење по јавни пешачки површини Изградба на лифтови во објекти од јавен карактер Поставување звучна сигнализација на раскрсниците за безбедно движење на лицата со посебни потреби Поставување вертикална сообраќајна сигнализација Обележување со хоризонтална сигнализација Обележени паркинг места Изградба на спуштени тротоари	ЦСР, ЛС
		Проект- Бесплатен превоз за лица со инвалидност	Воведување на бесплатен превоз за лица со инвалидитет	Лица со инвалидитет
	Иницијатива за промена и имплементација на законската регулатива	Активности за промена на законска регулатива	<ul style="list-style-type: none"> <li>Јавни трибини,</li> <li>Медиумска кампања</li> </ul>	ЦСР, ЛС
		Проект- Поддршка за поголема опфатност на деца во дневен центар за лица со интелектуална спреченост	Едукација за развивање на способности и вештини за работно ангажирање	лица со интелектуална спреченост
Вмрежени, ефикасни и координирани институции кои обезбедуваат висок стандард во областа на социјалната заштита	Функционално поврзување на релевантните институции на локално ниво	Програмско поврзување	Изработка на меморандум и протокол за соработка на релевантните институции	ЛС, ЦСР,СВР, Центар за вработување, Здравствени Институции, Образовни Институции, Црвен Крст, Судство, Верски Заедници, НВО
		Електронско поврзување	<ul style="list-style-type: none"> <li>Техничко опремување на институции</li> <li>Унифициран софтвер за работа</li> </ul>	ЛС, ЦСР,СВР, Центар за вработување, Здравствени Институции, Образовни

## Акционен план Социјална Политика

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
				Институции, Црвен Крст, Судство, Верски Заедници, НВО
		Формирање на координативно тело за потребите од поврзување на релевантните институции	Изготвување на план за координирано работење на релевантните институции	ЛС, ЦСР, СВР, Центар за вработување, Здравствени Институции, Образовни Институции, Црвен Крст, Судство, Верски Заедници, НВО

## Акционен план Спорт

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
Стратегија за развој на спортот	Стратегија за развој на спортот	Дефинирање на стратешки цели и приоритети	SWOT анализи во областа на спортот на ниво на општина Охрид	ЛС, ЈП билјанини извори, спортски работници, спортски клубови, бизнис сектор
			Елаборат и годишен план за побарување на буџетските средства за потребите на спортот на локално ниво	ЛС, ЈП Билјанини Извори, општински спортски клубови, ОФС
	Развој на спортот преку спортски туризам	Организација на аматерски спортско-туристички манифестации	Изготвување програма за одржување ревијални спортски настани со учество на туристи и посетители на Охрид	ЛС, ЈП Билјанини Извори, спортски работници, спортски клубови, бизнис сектор
			(Меѓународен атлетски маратон)	ЛС, Атлетски клуб Охрид
		Искористување на природно-географските повожности за развој на спортот	Класификација и мапирање на спортските терени или услови според географските повожности или интересот на целната група	ЛС, ЈП Билјанини Извори, спортски работници, спортски клубови, бизнис сектор
		Зголемување на понуда на спортско туристички содржини на алтернативни настани и терени	Организирана понуда на спортски содржини во специфични прир-географски услови	ЛС, ЈП Билјанини Извори, спортски работници, спортски клубови, бизнис сектор
Прилагодување на спортската инфраструктура спрема светските спортски стандарди	Прилагодување на спортската инфраструктура спрема светските спортски стандарди	Категоризација на спортските обекти во општината	Изработка на елаборат за постојните состојби и можностите за прилагодување на објектите	ЛС, ЈП Билјанини Извори, спортски работници, спортски клубови, бизнис сектор
		Подобрување на постојната спортска инфраструктура	Изготвување годишни програми за одржување на спортската инфраструктура	ЛС, ЈП Билјанини Извори, спортски работници, спортски клубови, бизнис сектор
		Изградба на еден затворен пливачки базен за задоволување на потребите на пливачките клубови и за обука на младина.	Подготовка на елаборат за изградба на базен по меѓународни стандарди	Пливачки клубови, граѓани на општина Охрид

## Акционен план Спорт

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
		Изградба на едно повеќенаменско спортско игралиште во с Лескоец	Подготовка на елаборат за игралиштето	ЛС
		Изградба на двоен терен за тенис за рекреативно и професионално спортување.	Подготовка на елаборат за изградба на терен за тенис во рамките на Спортскиот центар Билјанини извори	ЛС
		Изградба на спортско игралиште за фудбал и за одбојка на песок согласно светските најмодерни стаднарди	Подготовка на предлог проект за изградба на спортско игралиште за фудбал и за одбојка на песок согласно светските најмодерни стаднарди	ЛС
			Реновирање и реконструкција на застарени спортски капацитети и инфраструктура – според приоритети и класификација	ЛС, ЈП Билјанини Извори, спортски работници, спортски клубови, бизнис сектор
			Санација и реконструкција на постојни спортски објекти	ЛС, ЈП Билјанини Извори
		Спортски кампови	Анализа за интересот на Локалната самоуправа	ЛС, ЈП Билјанини Извори, спортски клубови, бизнис сектор
			Спортско лето –“Спорт за сите“	Буџет на РМ
	Овозможување на услови за практикување на екстремни спортови со лесни летала	Изградба на база за летнување и за слетнување за екстремни спортови со лесни летала	-Изградба на база за летнување на Галичица -Изградба на база за слетнување во с Љубаништа	Спортски клубови
<b>Унапредување на системот на натпревари во училишниот спорт</b>	Унапредување на системот на натпревари во училишниот спорт	Поттикнување на развојот и негувањето на училишниот спорт во општина Охрид	Основање на училишни спортски клубови во повеќе спортови	ЛС, Училишта

## Акционен план Спорт

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
		Подршка за учество на младите во општински зонски и регионални напревари меѓу училиштата	Активности за организирање и спроведување на натпреварите во училишните лиги во соработка со Федерацијата за училиштен спорт и другите општини	ЛС, Училишта

## Акционен план Здравствена Заштита

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
Подобрување на здравствената инфраструктура, техничката опременост, кадровската екипираност	Подобрување на опременоста на амбулантите од примарната здравствена заштита	Подобрување на техничката опременост на здравствените установи	Можности за користење на финансиски средства од потенцијални донатори	Приватни амбуланти од примарна здравствена заштита
		Набавка на соодветни превозни средства за копнен и воден транспорт на пациенти	Идентификација на потребните превозни средства	ЛС, Приватни амбуланти од примарна здравствена заштита
		Подобрување на кадровскиот потенцијал на здравствените установи	Перманентна обука на персоналот во примарната здравствена заштита,	Приватни амбуланти од примарна здравствена заштита
			Формирање на мобилни тимови	Месно население, ЛС и Приватни амбуланти од примарна здравствена заштита
	Реконструкција и приспособување ново крило на Специјална болница „Св. Еразмо	Подобрување на условите за престој и за лекување во оваа болница	Активности согласно планот	Специјална болница св Еразмо
	Реконструкција на Специјалната болница „Св. Еразмо	Замена на дотраените прозорци во Специјалната болница „Св. Еразмо“ со нови ПВЦ прозорци	Активности согласно планот	Специјална болница св Еразмо
	Опременување на општата болница Охрид	Опременување на општа болница во Охрид со мебел и мдицинска опрема	Активности согласно планот	Општа болница Охрид
	Поврзување на новоизградениот објект на општата болница во Охрид со постојната котлара	Обезбедување на дополнително греење на мазут	Активности согласно планот	Општа болница Охрид
	Реновирање и приспособување на Здравствениот дом во Охрид	Реновирање и приспособување на Итната медицинска помош во рамки на Здравствениот дом	Активности согласно планот	Здравствен дом Охрид
	Изведба на термофасада на постојниот објект на Здравствениот дом во Охрид	Заштеда на електрична енергија, подобра изолација во текот на целата година	Активности согласно планот	Здравствен дом Охрид
	Реактивирање на амбуланти	Програма за	Активности за соодветна здравствена	ЛС и Приватни амбуланти од

## Акционен план Здравствена Заштита

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
	според здравствена статистика	реактивирање на амбулантите во рурални населби на Општина Охрид	заштита во руралните средини	примарна здравствена заштита
		Програма за реактивирање на амбулантите во туристичките локалитети	Активности за соодветна здравствена заштита во туристичките локалитети	ЛС и Приватни амбуланти од примарна здравствена заштита
	Изградба на поликлиника	Согледување на потребата за изградба на поликлиника	Подготовка на физибилити студија за изградба на поликлиника	ЛС, Бизнис сектор, претставници на примарната здравствена заштита
	Изградба на нови и приспособување на постојните објекти за здравствен туризам во близина на езерото	Понуда до заинтересирани инвеститори преку моделот на јавно-приватно партнерство за изградба или приспособување на некои од постојните објекти за задоволување на потреби на луѓето во делот на здравствениот туризам	Активности согласно планот	Месно население, ЛС, Бизнис сектор
	Координација, меѓусебна информирност и соработка помеѓу здравствените организации	Електронско и функционално поврзување на здравствените организации на ниво на Општина Охрид	Подготовка на проект за електронско и функционално поврзување на здравствените организации на ниво на Општина Охрид	ЛС, Бизнис сектор, претставници на примарната здравствена заштита
	Искористување на можностите за специјална здравствена заштита	Презентација и промоција на можностите за специјална здравствена заштита	Подготовка на промотивен материјал и јавна кампања	ЛС, Медицински установи
	Социјална амбуланта	Анализа на законските можности за отворање на социјална амбуланта	Изготвување на проект за отворање на социјална амбуланта	ЛС, Медицински установи
Кампања за подигнување на јавната свест	Презентација и промоција на здравствените услуги	Воведување на методи за односи со јавност	Организирање на обуки, работилници, семинари	Медицински установи, НВО
			Практична примена и изготвување на промотивен материјал	Медицински установи, НВО

## Акционен план Здравствена Заштита

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
		Кампања за подигнување на јавната свест	Дистрибуција на промотивниот материјал	Медицински установи, НВО
			Организирање на јавни трибини и медиумски настапи	Медицински установи, НВО
	Обезбедување на средства за континуирано здравствено воспитување и просветување на населението	Обезбедени финансиски и матерални средства во годишните буџети на здравствените институции	Буџетски ставки за предвидени средства за здравствено воспитување	Медицински установи, Министерство за Здравство
Создавање институционална рамка на ниво на ЛС и креирање на стратегија	Креирање на стратегија за подобрување на квалитетот на здравствените услуги со процесот на приватизација на примарната здравствена заштита	Анализа на постоечката состојба, и изготвување на планови за подобрување на истата	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Формирање на стручно тело,</li> <li>▪ Изготвување на акциони планови</li> </ul>	Приватни амбуланти од примарна здравствена заштита, Медицински установи, ЛС
		Програма за превентивна здравствена заштита	Континуирана јавна кампања	Здравствен дом, 333, Медицински установи
		Редовна здравствена Контрола на граѓаните	Проверка на крв, урина, гнојни рани и сл.	Здравствен дом, 333, Медицински установи
		Превенција на заразни болести	Спречување на заболување од СИДА и Хепатит Ц преку доставување на игли, шприцеви и презервативи	Здравствен дом, 333, Медицински установи
		Организирање редовни здравствени прегледи кај ризични поединци и групи	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Програма за редовни здравствени прегледи</li> <li>▪ Обезбедување на итна медицинска помош</li> <li>▪ Организирање на домашни посети</li> </ul>	Здравствен дом, 333, Медицински установи
	Искористување на поvollностите пред странските пациенти	Промоција на здравствените потенцијали за странските пациенти	Изработка на WEB страна	Здравствени институции, ЛС
			Изработка на брошури	Здравствени институции, ЛС
			Изработка на информативно - пропаганден материјал од областа на здравството	Здравствени институции, ЛС
	Искористување на поvollните природно-географски услови	Изградба на SPA објекти	Изработка на предлог проекти	Здравствени институции, ЛС, бизни сектор
		Изградба на обекти за рекреација	Изработка на предлог проекти	Здравствени институции, ЛС, бизни сектор
	Унапредување на здравствениот туризам со помош на локалната самоуправа,	Програма за развој на здравствениот туризам	Форми за промоција на здравствениот туризам	Здравствени институции, ЛС, туристички работници



## Акционен план Здравствена Заштита

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
			Поврзување на здравствениот туризам и негово имплементирање во вкупната туристичка понуда на Општина Охрид	Здравствени институции, ЛС, туристички работници
	Привлекување на средства преку потенцијални инвеститори и донатори	Промоција на поволностите за развој на здравството	Изработка на предлог проекти	Здравствени институции, ЛС
			Аплицирање пред донатори и инвеститори	Здравствени институции, ЛС
	Лобирање за децентрализација на здравството	Забрзување на процесот на фискална децентрализација	Активности предвидени согласно законот за децентрализација	Здравствени институции, ЛС
Мапирање на постоечки здравствени објекти	Мапирање на постоечки здравствени објекти	Анализа на постоечката состојба	Изработка на регистар на здравствени институции по области	Здравствени институции, ЛС
			Изработка на GIS мапа на здравствени објекти	Здравствени институции, ЛС
	Идентификација на потреба од нови здравствени објекти	Изградба на нов здравствен дом	Ажурирање на постоечката документација-урбанистички план, проектна документација	ЛС, Здравствен дом, Министерство за Здравство

## Акционен план Граѓански сектор, НВО

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
Организирање, координирање, профилирање и зајакнување на капацитетот на НВО, граѓанскиот сектор и медиумите според релевантни критериуми	Подобрување на квалитативното и квантитативното ниво на НВО	Перманентна професионализација на кадрите и ставање во (активна) функција на што поголем број на постоечки НВО-и	Организација на Обуки / работилници, семинари	НВО, авторитети, стручни лица, заинтересирани граѓани,
			Медиумска кампања за активно вклучување на стручни кадри во активностите на НВО	НВО, авторитети, стручни лица, заинтересирани граѓани,
			Перманентно информирање за актуелните можностите за вклучување во проекти	НВО, авторитети, стручни лица, заинтересирани граѓани,
		Профилирање на НВО	Формирање и редовно ажурирање на база на податоци за НВО	Локална Самоуправа
			Годишен саем на НВО	НВО, авторитети, стручни лица, заинтересирани граѓани,
			Издавање на годишен “Билтен за НВО“	НВО, авторитети, стручни лица, заинтересирани граѓани,
		Подобрување на техничките услови на НВО	Користење на можности од потенцијални донатори	НВО, ЛС
			Трансфер на средства кон невладини организации и здруженија, а по претходно одобрени проекти	ЛС
			Реконструкција и санација на објекти во функција на НВО	
			Трансфер на средства кон невладини организации и здруженија, а по претходно одобрени проекти.	
	Координација и меѓусебна соработка на НВО	Отварање на НВО Центар	Изработка на проект за формирање на НВО Центар	НВО, ЛС, авторитети, стручни лица, заинтересирани граѓани,
		Оформување на модели за решавање на тековните проблеми на НВО (финансиски, просторни...)	Изготвување на заедничка програма за НВО	НВО
	Зголемување на транспарентноста и соработката на јавниот, бизнис и граѓанскиот сектор	Транспарентно и отворено работење на НВО	Изработка на заеднички веб портал за отворено и редовно информирање	НВО, авторитети, стручни лица, заинтересирани граѓани, потенцијални донатори,
		Подобрување на соработката НВО секторот со Општина	Одредување на претставник на НВО и лице за соработка со НВО во Општина	НВО од Охрид и ЛС

## Акционен план Граѓански сектор, НВО

Приоритет	Стратешка цел	Задачи	Активности	Целна Група
		Охрид	Охрид	
		Подобрување на соработката НВО секторот со бизнис секторот	Одредување на претставник на НВО за соработка со бизнис секторот	НВО од Охрид и бизнис сектор
			Развивање и припрема на заеднички/партнерски предлог проекти и партнерско аплицирање	НВО од Охрид и бизнис сектор
	Поттикнување на граѓанските иницијативи	Вклучување на интелектуалниот потенцијал во јавниот живот	Организација на јавни трибини, форуми и собири на граѓани	Граѓански и јавен сектор
			Перманентно информирање за актуелните можностите за вклучување во проекти	Граѓански и јавен сектор
Помасовно вклучување на младите во процесот на донесување на одлуки.	Поттикнување на младинските иницијативи.	Вклучување на младите во процесот на донесување одлуки преку свој советодавен орган и своја стратегија.	Формирање младински информативен и советодавен центар.	ЛС
			Подготвување на локален младински совет.	ЛС, НВО и Агенција за млади и спорт.
			Подготвување локална младинска стратегија	ЛС, НВО и Агенција за млади и спорт.
Организирање трибини, хуманитарни акции и кампањи.	Подигање на совеста кај младите.	Организирање трибини за претприемништво, хуманитарни акции и кампањи за спречување на пороци.	Организирање трибини за претприемништво.	ЛС
			Организирање хуманитарна акција за помош на младите од социјалнозагрозените семејства	ЛС
			Организирање кампања “Стоп за пороците “	ЛС